

Службен весник

на Република Македонија

Број 107

28 јуни 2015, недела

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3319. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ДАТА РЕСУРСИ ДОО увоз - извоз Струмица на локалитетот „Започ“, општина Ново Село	2	3322. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување концесија за вршење проспекциски геолошки истражувања на металични минерални суровини на Друштвото за производство, трговија и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје на простор 2 Југоисток кој ги опфаќа општините Радовиш, Василево, Струмица, Дојран, Валандово, Богданци, Гевгелија, Кавадарци, Неготино, Градско, Демир Капија и Конче	4
3320. Одлука за доделување концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес на локалитетот „Трите Дола“, Општина Велес	2	3323. Одлука за давање на трајно користење недвижни ствари на Националната установа Национална галерија на Македонија - Скопје	6
3321. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување концесија за вршење проспекциски геолошки истражувања на металични минерални суровини на Друштвото за производство, трговија и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје на простор 1 Исток кој ги опфаќа општините Делчево, Пехчево, Берово, Радовиш, Штип, Карбинци, Чешиново-Облешево, Зрновци, Виница и Македонска Каменица	3	3324. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот архив на Република Македонија.....	7
		3325. Одлука за воведување посебни заштитни мерки	14

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3319.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ДАТА РЕСУРСИ ДОО УВОЗ - ИЗВОЗ СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЗАПОЧ“, ОПШТИНА НОВО СЕЛО

1. На Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ДАТА РЕСУРСИ ДОО увоз - извоз Струмица се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Започ“, општина Ново Село, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7662050	4584970
T-2	7662105	4585025
T-3	7662120	4584800
T-4	7662060	4584800

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.011700 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5289/1
23 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

3320.

Врз основа на член 43, став (14) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ ВЕЛЕС НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ТРИТЕ ДОЛА“, ОПШТИНА ВЕЛЕС

1. На Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Трите Дола“, Општина Велес, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7567408	4621623
T-2	7567409	4621604
T-3	7567421	4621577
T-4	7567441	4621577
T-5	7567460	4621531
T-6	7567410	4621513
T-7	7567352	4621493
T-8	7567348	4621536
T-9	7567358	4621541
T-10	7567376	4621566

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.006806 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5625/1
23 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

3321.

Врз основа на член 7-а, став (3) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 160/2014) и член 35, став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2012, 144/2014 и 33/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ ПРОСПЕКЦИСКИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ПРОСТОР 1 ИСТОК КОЈ ГИ ОПФАКА ОПШТИНИТЕ ДЕЛЧЕВО, ПЕХЧЕВО, БЕРОВО, РАДОВИШ, ШТИП, КАРБИНЦИ, ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО, ЗРНОВЦИ, ВИНИЦА И МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за вршење на проспекциски геолошки истражувања на метални минерални сировини на простор 1 Исток кој ги опфаќа општините Делчево, Пехчево, Берово, Радовиш, Штип, Карбинци, Чешиново-Облешево, Зрновци, Винаца и Македонска Каменица на Друштвото за производство, трговија и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за вршење на проспекциски геолошки истражувања на метални минерални сировини бр. 42-7573/1 од 30.9.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/14).

2. Друштвото за производство, трговија и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје достави понуда со број 00000110 на 18.5.2015 година.

3. Друштвото за производство, трговија и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за вршење на проспекциски геолошки истражувања на метални минерални сировини на простор 1 Исток кој ги опфаќа општините Делчево, Пехчево, Берово, Радовиш, Штип, Карбинци, Чешиново-Облешево, Зрновци, Винаца и Македонска Каменица, со површина на простор на концесија за вршење на проспекциски геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелите, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7664001	4606016
2	7623518	4605711
3	7606271	4634005
4	7626432	4638080
5	7634545	4662529
6	7639748	4658907
7	7642542	4659602
8	7643981	4657287
9	7647718	4656228
10	7648896	4656361

Точка	Координата Y	Координата X
11	7649309	4657287
12	7651558	4654740
13	7652319	4654641
14	7653757	4655038
15	7654981	4654790
16	7655031	4653368
17	7654882	4652442
18	7655766	4652088
19	7655818	4645265
20	7656711	4643595

Точка	Координата Y	Координата X
21	7657984	4641709
22	7658249	4638749
23	7659555	4638468
24	7661821	4633375
25	7661639	4632102
26	7663411	4629158
27	7663610	4627720
28	7664271	4626975
29	7667496	4626678
30	7669460	4621568

Точка	Координата Y	Координата X
31	7669279	4620162
32	7667989	4618476
33	7665492	4614523
34	7665392	4613515
35	7663623	4613465
36	7662714	4611679
37	7663127	4610538
38	7662945	4608025
39	7663309	4606503
40	7663871	4606487

5. Површината на просторот на концесијата за вршење на проспекциски геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=2125.408151 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години, без можност за продолжување.

7. Целта на вршењето на проспекциските геолошки истражувања е откривање на нови потенцијални простори за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини согласно начинот утврден со проектот за вршење на проспекциски геолошки истражувања.

8. Најповолниот понудувач е должен со истекот на последниот ден од концесијата за проспекциски геолошки истражувања да поднесе Елаборат за извршениите проспекциски геолошки истражувања на металични минерални сировини.

9. Надоместокот за доделената концесија за вршење на проспекциски геолошки истражувања во износ од 330.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

10. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

11. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

12. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

13. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

14. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5679/1
23 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

3322.

Врз основа на член 7-а, став (3) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 160/2014) и член 35, став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2012, 144/2014 и 33/2015) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ ПРОСПЕКЦИСКИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ПРОСТОР 2 ЈУГОИСТОК КОЈ ГИ ОПФАЌА ОПШТИНИТЕ РАДОВИШ, ВАСИЛЕВО, СТРУМИЦА, ДОЈРАН, ВАЛАНДОВО, БОГДАНЦИ, ГЕВГЕЛИЈА, КАВАДАРЦИ, НЕГОТИНО, ГРАДСКО, ДЕМИР КАПИЈА И КОНЧЕ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за вршење на проспекциски геолошки истражувања на металични минерални сировини на простор 2 Југоисток кој ги опфаќа општините Радовиш, Василево, Струмица, Дојран, Валандово, Богданци, Гевгелија, Кавадарци, Неготино, Градско, Демир Капија и Конче на Друштвото за производство, трговија и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за вршење на проспекциски геолошки истражувања на металични минерални сировини бр. 42-7573/1 од 30.9.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/14).

2. Друштвото за производство, трговија и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје достави понуда со број 00000110 на 18.05.2015 година.

3. Друштвото за производство, трговија и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за вршење на проспекциски геолошки истражувања на металични минерални сировини на простор 2 Југоисток кој ги опфаќа општините Радовиш, Василево, Струмица, Дојран, Валандово, Богданци, Гевгелија, Кавадарци, Неготино, Градско, Демир Капија и Конче, со површина на простор на концесија за вршење на проспекциски геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелите, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7581939	4553986
2	7581939	4584996
3	7591994	4584996
4	7597973	4605766
5	7624315	4605713
6	7647487	4575021
7	7647249	4571687
8	7647752	4570629
9	7646879	4559146
10	7645556	4557320

Точка	Координата Y	Координата X
11	7643730	4557082
12	7640344	4561818
13	7638544	4561130
14	7637883	4559649
15	7637936	4558590
16	7636586	4556765
17	7636031	4555706
18	7633755	4554013
19	7632591	4554092
20	7631586	4555362

Точка	Координата Y	Координата X
21	7629178	4555230
22	7625024	4554013
23	7623304	4553828
24	7622193	4554172
25	7620606	4554198
26	7619468	4553881
27	7618277	4554912
28	7618621	4555627
29	7617510	4555891
30	7617007	4555230

Точка	Координата Y	Координата X
31	7616372	4555283
32	7615737	4555839
33	7615219	4555759
34	7614769	4555283
35	7613552	4555547
36	7612255	4554754
37	7612388	4553748
38	7611779	4553960
39	7611858	4555045
40	7611276	4556394

Точка	Координата Y	Координата X
41	7611515	4557161
42	7610059	4556632
43	7608472	4557638
44	7607599	4557638
45	7607202	4558405
46	7606170	4558749
47	7604953	4558696
48	7604238	4558352
49	7603445	4558590
50	7602466	4559146

Точка	Координата Y	Координата X
51	7601434	4558299
52	7600349	4558273
53	7598682	4557691
54	7597915	4556024
55	7597227	4555547
56	7596883	4554410
57	7596089	4554013
58	7595481	4554092
59	7595216	4553828
60	7594449	4554225

Точка	Координата Y	Координата X
61	7593682	4555124
62	7592517	4555600
63	7591750	4555521
64	7591486	4556024
65	7591036	4556182
66	7591247	4556659
67	7590639	4557453
68	7589554	4558008
69	7589289	4557109
70	7588311	4556579

Точка	Координата Y	Координата X
71	7587067	4555468
72	7586670	4554886
73	7585427	4554754
74	7583971	4554225
75	7583310	4554251
76	7582410	4554410

5. Површината на просторот на концесијата за вршење на проспекциски геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=2612.278936 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години, без можност за продолжување.

7. Целта на вршењето на проспекциските геолошки истражувања е откривање на нови потенцијални простори за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини согласно начинот утврден со проектот за вршење на проспекциски геолошки истражувања.

8. Најповолниот понудувач е должен со истекот на последниот ден од концесијата за проспекциски геолошки истражувања да поднесе Елаборат за извршениите проспекциски геолошки истражувања на металични минерални сировини.

9. Надоместокот за доделената концесија за вршење на проспекциски геолошки истражувања во износ од 330.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

10. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

11. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

12. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

13. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

14. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5679/2
23 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3323.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Националната установа Национална галерија на Македонија - Скопје се даваат на трајно користење без надомест недвижни ствари во зграда бр.1, на ул. „Лазар Личеноски“ бр. 25, лоцирани на КП бр. 9549, КО Центар 1, запишани во Имотен лист бр.2498, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- стан во семејна зграда, влез 1, кат 01, со површина од 135 м²,

- помошни простории, влез 1, кат ПО, со површина од 90 м²,

- стан во семејна зграда, влез 1, кат ПР, со површина од 128 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5687/1
23 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3324.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ
СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: 130 Тома Македонска книжевност, и тоа:

Реден број	Книга број	Наслов на книга	Автор	Назив на издавачка куќа	ISBN	Количина
1	книга 1	МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ IX - XVIII век	Проф. Д-р Илија Велев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-154-5	1
2	книга 2	ПРОСВЕТИТЕЛСТВО	Д-р ГЕОРГИ СТАЛЕВ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-101-4	1
3	книга 3	МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ УМОТВОРБИ	Д-р МАРКО КИТЕВСКИ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-150-2	1
4	книга 4	КНИЖЕВНАТА ПРЕОДБА	Академик ГАНЕ ТОДОРОВСКИ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-158-8	1
5	книга 6	МАКЕДОНСКА ДРАМА (ДО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА)	Проф. Д-р Јелена Лужина	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-107-3	1
6	книга 7	ДВОДОМНИ ПИСАТЕЛИ	Проф. Д-р Томислав Тодоровски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-073-6	1
7	книга 8	ОСНОВОПОЛОЖНИЦИ (НА СОВРЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА ПОЕЗИЈА)	Академик ГЕОРГИ СТАРДЕЛОВ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-125-1	1
8	книга 9	КАЛЕШ АНЃА - роман	Стале Попов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-060-3	1
9	книга 10	ПУСТИНА - роман	Ѓорѓи Абаџиев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-153-7	1
10	книга 11	ОНА ШТО БЕШЕ НЕБО - роман	Владо Малевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-168-5	1
11	книга 12	ТВРДОГЛАВИ-роман	Славко Јаневски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-131-6	1
		ЕВАНГЕЛИЕ ПО ИТАР ПЕЈО - поетска книга		НИД МИКЕНА Битола		

12	книга 13	СОЛУНСКИТЕ АТЕНТАТОРИ - роман	Јован Бошковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-120-0	1
13	книга 14	ТАКА Е АКО ВИ СЕ ЧИНИ - роман	Коле Чашуле	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-167-7	1
		ВЕЈКА НА ВЕТРОТ - драма		НИД МИКЕНА Битола		
14	книга 15	ИЗБОР - поезија	Блаже Конески	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-126-x	1
15	книга 16	ИЗБОР - поезија	Ацо Шопов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-092-1	1
16	книга 17	БУДАЛЕТИНКИ - роман	Мето Јовановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-096-4	1
17	книга 18	ИЗБОР - поезија	Србо Ивановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-095-6	1
18	книга 19	ИЗБОР - поезија	Матеја Матевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-104-9	1
19	книга 20	ИЗБОР - поезија	Гане Тодоровски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-069-7	1
20	книга 21	БЕЛАТА ДОЛИНА - роман	Симон Дракул	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-077-8	1
21	книга 22	КРАТКАТА ПРОЛЕТ НА МОНО САМОНИКОВ - роман	Димитар Солев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-137-5	1
22	книга 23	ИЗБОР - поезија	Анте Поповски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-070-0	1
23	книга 24	ВОДА - роман	Јован Стрезовски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-068-9	1
24	книга 25	ИЗБОР - раскази	Благоја Иванов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-139-1	1
25	книга 26	ИЗБОР - поезија	Љубен Ташковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-114-6	1
26	книга 27	СВАДБАТА НА МАРА - роман	Владимир Костов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-064-6	1
27	книга 28	ГОЛЕМИТЕ СКИТАЧИ - роман	Методија Фотев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-100-6	1
28	книга 29	ЗЕМЈА ВО ДУЛБИЈА - роман	Петар Ширилов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-084-0	1
29	книга 30	ПИРЕЈ - роман	Петре м. Андреевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-134-0	1
		ДЕНИЦИЈА - поетска збирка		НИД МИКЕНА Битола		
30	книга 31	ИЗБОР - поезија	Јован Котески	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-046-8	1

31	книга 32	ПОСЛЕДНИОТ ЛЕТ НА ПТИЦАТА СЕЛИЦА - роман	Бранко Варошлија	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-098-0	1
32	книга 33	ПОТКОВИЦА НА СМРТТА И НАДЕЖТА-роман	Миле Неделковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-080-8	1
33	книга 34	ПАСКВЕЛИЈА	Живко Чинго	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-159-6	1
		(ИЗБОР) - РАСКАЗИ		НИД МИКЕНА Битола		1
34	книга 35	АЛЕКСАНДАР И СМРТТА - роман	Слободан Мицковиќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-116-2	1
35	книга 36	ЦРВЕНИОТ КОЊ - роман	Ташко Георгиевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-042-5	1
36	книга 37	ИЗБОР - поезија	Петар т. Бошковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-124-3	1
37	книга 38	ИЗБОР - поезија	Михаил Ренцов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-143-х	1
38	книга 39	ИБНИ ПАЛКО - роман	Оливера Николова	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-083-2	1
39	книга 40	ИЗБОР - поезија	Радован Павловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-044-1	1
40	книга 41	ИЗБОР - поезија	Јован Павловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-071-9	1
41	книга 42	ИЗБОР - поезија	Иван Чаповски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-045-х	1
42	книга 43	ИЗБОР - поезија	Влада Урошевиќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-106-5	1
		ИЗБОР - раскази		НИД МИКЕНА Битола		
43	книга 44	ИЗБОР - поезија	Богомил Ѓузел	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-118-9	1
44	книга 45	ИЗБОР - поезија	Трајан Петровски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-047-6	1
45	книга 46	ЗОЈА - роман	Паскал Гилевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-056-5	1
46	книга 47	ТИМОТЕЈ И ЛИДИЈА - роман	Ташко Ширилов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-059-х	1
47	книга 48	ИЗБОР - поезија	Петко Дабески	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-109-х	1
48	книга 49	ИЗБОР - поезија	Чедо Јакимовски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-115-4	1
49	книга 50	ИЗБОР - поезија	Гордана Михајловска - Бошнакоска	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-133-2	1
50	книга 51	ИЗБОР - раскази	Христо Крстевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-041-7	1

51	книга 52	ТАТКОВИТЕ КНИГИ - роман	Луан Старова	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-050-6	1
52	книга 53	ИЗБОР - поезија	Светлана Христова - Јоциќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-048-4	1
53	книга 54	АКВАМАРИН - роман	Тања Урошевиќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-105-7	1
54	книга 55	УТКИНИ СОСЕДИ - роман	Божин Павловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-051-4	1
55	книга 56	ИЗБОР - поезија	Ристо Јачев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-052-2	1
56	книга 57	ИЗБОР - раскази	Зоран Ковачевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-163-4	1
57	книга 58	ИЗБОР - поезија	Ристо Василевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-067-7	1
58	книга 59	БУНАР - роман	Димитар Башевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-072-7	1
59	книга 60	ИЗБОР - раскази	Митко Маџунков	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-102-2	1
60	книга 61	ИЗБОР - поезија	Тодор Чаловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-119-7	1
61	книга 62	ИЗБОР - поезија	Атанас Вангелов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-152-9	1
62	книга 63	ИЗБОР - поезија	Ефтим Клетников	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-103-0	1
63	книга 64	ИЗБОР - поезија	Петре Бакевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-061-1	1
64	книга 65	ИЗБОР - раскази	Крсте Чачански	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-065-4	1
65	книга 66	ИЗБОР - раскази	Васе Манчев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-149-9	1
66	книга 67	ИЗБОР - поезија	Ристо Лазаров	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-076-х	1
67	книга 68	СИЛЈАН ПОВТОРНО ЛЕТА - роман	Трајче Крстески	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-054-9	1
68	книга 69	СНЕГОТ ВО КАЗАБЛАНКА - роман	Кица Бардиева - Колбе	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-097-2	1
69	книга 70	ИЗБОР - раскази	Драги Михајловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-049-2	1
70	книга 71	ИЗБОР - поезија	Катица Кулавкова	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-112-х	1
71	книга 72	ИЗБОР - поезија	Глигор Стојковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-058-1	1
72	книга 73	ИЗБОР - поезија	Милош Линдро	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-055-7	1

73	книга 74	ИЗБОР - поезија	Милован Стефановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-160-x	1
74	книга 75	ИЗБОР - поезија	Весна Ацевска	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-040-9	1
75	книга 76	ИЗБОР - поезија	Лилјана Дирјан	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-144-8	1
76	книга 77	ИЗБОР - поезија	Зоран Анчевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-136-7	1
77	книга 78	ИЗБОР - поезија	Вера Чејковска	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-123-5	1
78	книга 79	ИЗБОР - поезија	Јордан Даниловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-128-6	1
79	книга 80	ИЗБОР - раскази	Александар Прокопиев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-157-x	1
80	книга 81	ПРИКАЗНИ ОД ДОЛНА ЗЕМЈА - роман	Младен Србиновски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-057-3	1
81	книга 82	ИЗБОР - поезија	Иван Џепаровски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-142-1	1
82	книга 83	ИЗБОР - поезија	Славе Ѓорѓо Димоски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-108-1	1
83	книга 84	ИЗБОР - поезија	Братислав Ташковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-066-2	1
84	книга 85	НИШАН - роман	Блаже Миневски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-053-0	1
85	книга 86	ИЗБОР - раскази	Ермис Лафазановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-127-8	1
86	книга 87	ПАПОКОТ НА СВЕТОТ - роман	Венко Андоновски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-063-8	1
87	книга 88	ИЗБОР - поезија	Лидија Димковска	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-129-4	1
88	книга 89	ИЗБОР - поезија	Никола Мадиров	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-062-x	1
89	книга 90	РАЗГОВОР СО СПИНОЗА - роман	Гоце Смилевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-043-3	1
90	книга 91	ИЗБОР - поезија	Јовица Тасевски - Етернијан	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-147-2	1
91	книга 92/93	ПОЕЗИЈА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-155-3	1
92		ПРОЗА		НИД МИКЕНА Битола	9989-55-110-3	1
93	книга 94/95	РОМАН ЗА ДЕЦА, ТОМ 1	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-164-2	1
94		РОМАН ЗА ДЕЦА, ТОМ 2		НИД МИКЕНА Битола	9989-55-145-0	1
95	книга 96/97	ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦА, ТОМ 1	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-151-0	1

96		РАСКАЗ ЗА ДЕЦА, ТОМ 2		НИД МИКЕНА Битола	9989-55-140-5	1
97	книга 98	ДРАМИ - избор	Томе Арсовски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-148-0	1
98	книга 99	ДРАМИ - избор	Горан Стефановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-141-3	1
99	книга 100	ДРАМИ - избор	Јордан Плевнеш	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-169-3	1
100	книга 101	СОВРЕМЕНА ДРАМА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-113-8	1
101	книга 102	ИЗБОР - КРИТИКА	Димитар Мигрев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-099-9	1
102	книга 103	ИЗБОР - КРИТИКА	Милан Ѓурчинов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-138-3	1
103	книга 104	ИЗБОР - КРИТИКА	Георги Старделов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-111-1	1
104	книга 105/106	КНИЖЕВНА КРИТИКА И ЕСЕИСТИКА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-166-9	1
105		КНИЖЕВНА КРИТИКА И ЕСЕИСТИКА		НИД МИКЕНА Битола	9989-55-117-0	1
106	книга 107	ПОЕЗИЈА	Мурат Исаку	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-089-1	1
107	книга 108	ПОЕЗИЈА	Абдулазис Ислами	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-073-5	1
108	книга 109	Роман	Луан Старова	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-088-3	1
109	книга 110	ПОЕЗИЈА	Ресул Шабани	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-090-5	1
110	книга 111	Драма	Џабир Ахмети	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-096-8	1
111	книга 112	ПОЕЗИЈА	Адем Гајтани	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-145-6	1
112	книга 113	Критика	Али Алиу	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-075-1	1
113	книга 114	ПОЕЗИЈА	Агим Винца	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-074-3	1
114	книга 115	Роман	Екрем Баша	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-081-6	1
115	книга 116	Критика	Нехас Сопај	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-091-3	1
116	книга 117	Роман	Ким Мехмети	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-942-4	1
117	книга 118	Роман	Реџеп Златку	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-093-х	1

118	книга 119	ДРАМА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-084-7	1
119	книга 120/12 1	ПОЕЗИЈА ТОМ 1	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-161-8	1
120		ПОЕЗИЈА ТОМ 2		НИД МИКЕНА Битола	9989-55-162-6	1
121	книга 122	РАСКАЗ	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-130-6	1
122	книга 123/12 4	КНИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦА ТОМ 1	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-132-4	1
123		КНИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦА ТОМ 2		НИД МИКЕНА Битола	9989-55-135-9	1
124	книга 125	КРИТИКА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-087-5	1
125	книга 126	ПОЕЗИЈА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-146-4	1
126	книга 127	РАСКАЗИ	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-122-7	1
127	книга 128	ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-079-4	1
128	книга 129	РАСКАЗИ ЗА ДЕЦА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-121-9	1
129	книга 130	КРИТИКА И ЕСЕИСТИКА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-156-1	1
130	книга 131	ДРАМА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-085-9	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот архив на Република Македонија.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Државниот архив на Република Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5692/4
23 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3325.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12) и член 37 став 1 од Законот за девизно работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11 и 188/13), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ПОСЕБНИ ЗАШТИТНИ МЕРКИ****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Со оваа одлука се воведуваат заштитни мерки заради спречување позначително нарушување во билансот на плаќања и нарушување на стабилноста на финансискиот систем на Република Македонија.

II. ЗАШТИТНИ МЕРКИ

2. На резидентите од Република Македонија им се забранува одлив на капитал кон следниве нерезиденти:

- правни лица со седиште во Република Грција и нивните филијали и подружници во Република Грција или во странство;
- физички лица со постојано место на живеење во Република Грција;
- физички и правни лица коишто остваруваат контрола во лицата од алинејата 1 од оваа точка;
- физички лица коишто се членови на органите на управување или надзор на лицата од алинејата 1 од оваа точка.

Забраната за одлив на капитал од ставот 1 од оваа точка се однесува на:

1) трансфер на капитал врз основа на следниве капитални трансакции склучени по влегувањето во сила на оваа одлука: вложување заради основање или стекнување сопственост во правно лице, вложување заради зголемување на учеството во капиталот на правно лице, вложување во хартии од вредност, вложување во документи за удел во инвестициски фондови, вложување во инвестициско злато, кредитно осигурување, финансиски кредити, долгорочни заеми, емства и гаранции освен гаранциите кои се непосредно поврзани со прометот на стоки и услуги при што еден од учесниците во прометот е резидент;

2) предвремена отплата на постојните финансиски кредити одобрени од лицата од ставот 1 од оваа точка;

3) плаќање аванс на дивиденда на лицата од ставот 1 од оваа точка.

Под контрола во смисла на ставот 1 алинеја 3 од оваа точка се подразбира поседување мнозински влог во правните лица од ставот 1 алинеја 1 од оваа точка.

Под долгорочни заеми во смисла на ставот 2 потточка 1) од оваа точка, се подразбираат:

- долгорочните заеми со период на достасување од пет и повеќе години, кога се работи за заем од инвеститорот и кој е наменет за трговско друштво во негова целосна сопственост, и
- долгорочните заеми со период на достасување од пет и повеќе години, кога се работи за заем наменет за воспоставување трајна економска поврзаност и ако е даден меѓу економски поврзани субјекти.

3. На резидентите од Република Македонија им се забранува вложување во хартии од вредност издадени од централната банка и централната влада на Република Грција и локалната и регионалната власт во Република Грција.

4. Овластената банка е должна да ја сведе на нула и да не ја зголемува состојбата на своите сметки во банки со седиште во Република Грција и нивните филијали и подружници во Република Грција или во странство.

Под сметки од ставот 1 од оваа точка се подразбираат побарувањата врз основа на кредити и депозити, без оглед на договорената рочност, со исклучок на ограничените депозити и средствата на тековни сметки кај тие банки заради вршење трансакции коишто не се забранети со оваа одлука.

5. Овластената банка не смее да врши плаќања коишто се во спротивност со точките 2 и 3 од оваа одлука.

6. Овластената банка е должна до Народната банка на Република Македонија да доставува извештај за сите извршени одливи кон лицата од точката 2 став 1 од оваа одлука (образец 1), коишто надминуваат 10.000 евра во денарска противвредност.

Образецот 1 е составен дел на оваа одлука.

Овластената банка е должна да го доставува извештајот од ставот 1 од оваа точка на дневна основа, најдоцна до 12:00 часот во наредниот ден по денот за кој се однесува извештајот.

Народната банка на Република Македонија може да побара овластената банка да достави документација за извршените одливи наведени во извештајот од ставот 1 од оваа точка.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7. Оваа одлука ќе се применува до донесување одлука за престанување на нејзината примена, но не подолго од шест месеци од денот на нејзиното влегување во сила.

8. Заштитните мерки од точката 2 став 2 од оваа одлука не се однесуваат на одливите поврзани со трансакциите настанати пред влегувањето во сила на оваа одлука, доколку одливите се извршуваат согласно со договорените рокови (доколку не се извршуваат предвреме).

По исклучок од ставот 1 од оваа точка, одливите врз основа на субординираните инструменти издадени од страна на банка во Република Македонија, се вршат согласно со прописите.

9. Овластената банка е должна да се усогласи со одредбите од точката 4 од оваа одлука во рок од два дена од нејзиното влегување во сила и за тоа веднаш да ја извести Народната банка на Република Македонија.

10. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/VI-1/2015

4 јуни 2015 година

Скопје

Вицегувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
д-р **Фадил Бајрами**, с.р.

Образец 1

**Извештај за сите извршени одливи
кон лицата од точката 2 став 1 од Одлуката
над 10.000 евра во денарска противвредност**

(за ден _____)

Ред. бр.	Налогодавач	Назив/Име и презиме на лицето од точката 2 став 1 од Одлуката	Износ на одливот во 000 денари	Основа за извршениот одлив



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.– Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400.
телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.
Цената на овој број е 90 денари.

ISSN 0354-1622



2015107